

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 2

Четврток, 31 јануари 2013 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Совет на општина Струмица:	Стр.	Стр.
7. Предлог - План за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2013/2014 година	3	
8. Одлука за определување на места за истакнување изборни плакати за Локалните избори – 2013, во Општина Струмица	6	
9. Одлука за означување на условите и утврдување режим на сообраќај во градот Струмица	7	
10. Одлука за донесување на измена и дополна на ДУП за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град Струмица	8	
11. Одлука за преименување на: ГУП, УДНМ и општи акти за начинот на изградба на населено место	9	
12. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7320/1 КО Струмица		11
13. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4169 КО Муртино		12
14. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4385 и 4390 КО Струмица		12
15. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2555/1 и 2553/2 КО Струмица		13
16. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6825/1 и 6825/4 КО Струмица		14

- | | |
|--|---|
| <p>17. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3420 КО Банско 15</p> <p>18. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5674/1, 5676/1 и 5674/3 КО Струмица 15</p> <p>19. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7665/1 КО Струмица 16</p> <p>20. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2013 година 17</p> | <p>21. Програма за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал - 2013 година... 18</p> <p>22. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал - 2012 година 22</p> <p>23. Заклучок за усвојување на Информацијата за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за подрачјето на општина Струмица за периодот 1 јули - 31 декември 2012 година 23</p> <p>24. Заклучок за утврдување Нацрт ДУП за Блок 10, Урбана единица 6 во град Струмица, општина Струмица 2012-2017 24</p> |
|--|---|

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Предлог - Планот за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2013 / 2014 година

Се објавува Предлог - Планот за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2013/2014 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-770/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

7.

Врз основа на член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95

100/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 30.01.2013 година, донесе

Предлог - План
за запишување на ученици во I година во Средните
општински училишта во Општина Струмица
во учебната 2013/2014 година

Училишта:**1. Средно општинско училиште “Јане Сандански” Струмица.**

Во прва година ќе се запишат вкупно **376** ученици распоредени во **11** паралелки на македонски наставен јазик, од кои во:

Гимназиско образование

238 ученици, распоредени во **7** паралелки, на македонски наставен јазик и во:

Стручно образование

138 ученици распоредени во **4** паралелки на македонски наставен јазик и тоа на Економско-правна и трговска струка за профилот економски техничар во 3 паралелки и банкарски техничар во 1 паралелка.

2. Средно општинско училиште “Никола Карев” Струмица:

Во прва година ќе се запишат вкупно **500** ученици, распоредени во **15** паралелки на македонски наставен јазик и тоа на следните струки во стручно образование :

Струка	Профил	Ученици				Паралелки			
		мак.ј.	алб.ј.	тур.ј.	вкупно	мак.ј.	алб.ј.	тур.ј.	вкупно
Машинска	Техничар за компјутер.управување	34			34	1			1
	Автотехничар-мехатроничар	34			34	1			1

	Бравар	34			34	1		1
	Машинист за термо постројки Инсталатер на водовод	17 17			17 17	1		1
	ВКУПНО	136			136	4		4
Текстилно-кожарска	Конфекциски техничар	34			34	1		1
	Конфекциско компјутерски оператор	34			34	1		1
	ВКУПНО	68			68	2		2
Електротехника	Електротехничар-енергетичар	34			34	1		1
	Електротехничар за компјутерска техника и аутоматика	34			34	1		1
	Електроинсталатер и монтер	34			34	1		1
	Електромеханичар Г Т З	24			24	1		1
	ВКУПНО	126			126	4		4
Сообраќајна	Техничар за патен сообраќај	34			34	1		1
	Техничар за транспорт и шпед.	34			34	1		1
	ВКУПНО	68			68	2		2
Шумарско-дрво-преработувачка	Техничар за мебел и ентериер	34			34	1		1
	ВКУПНО	34			34	1		1
Уметничка струка	Техничар за дизајн на облека	34			34	1		1
	ВКУПНО	34			34	1		1
Градежна	Градежен техничар	34			34	1		1
	ВКУПНО	34			34	1		1
С Е В К У П Н О		500			500	15		15

3. Средно општинско училиште “Димитар Влахов” Струмица:

Во прва година ќе се запишат **340** ученици, распоредени во **10** паралелки на македонски наставен јазик и тоа на следните струки во стручно образование:

Струка	Профил	Ученици				Паралелки			
		мак.ј.	алб.ј.	тур.ј.	вкупно	мак.ј.	алб.ј.	тур.ј.	вкупно
Земјоделско ветеринарна струка	Техничар за фармерско производство	68			68	2			2
	Техничар за хортикултура	34			34	1			1
	Техничар за агроменаџмент	34			34	1			1
	Вкупно	136			136	4			4
Хемиско-технолошка струка	Преработувач на жито, брашно, шеќер	34			34	1			1
	Прехрамбен техничар	68			68	2			2
	Вкупно	102			102	3			3
Здравствена струка	Фармацевтски-лабораториски техничар	34			34	1			1
	Медицинска сестра	34			34	1			1
	Физиотерапевтски техничар	34			34	1			1
	Вкупно	102			102	3			3
ВКУПНО		340			340	10			10

Педлог - Планот ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“ а ќе се достави до Министерството за образование и наука.

Бр. 07-770/1
31.01.2013 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за определување на места за истакнување изборни плакати за Локалните избори – 2013, во општина Струмица

Се објавува Одлуката за определување на места за истакнување изборни плакати за Локалните избори – 2013, во Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-771/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

8.

Врз основа на член 78 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11 и 142/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 30.01.2013 година, донесе

О д л у к а
за определување на места за истакнување изборни плакати за Локалните избори - 2013, во Општина Струмица

Член 1

За истакнување изборни плакати за Локалните избори – 2013, во Општина Струмица, се определуваат следните места:

- На ул. “Балканска” (покрај оградата на стара автобуска станица);

- На ул. „Ленинова“ на просторот од Дом на пензионерите до трафиката на раскрсницата со ул. „Цветан Димов“;
- На ул. „Климент Охридски“ од пресекот со ул. „Братство Единство“ до зградата на новата автобуска станица“.

Член 2

Местата од член 1 на оваа Одлука, за секој подносител на листите на кандидати ќе бидат посебно одбележани.

Член 3

Изборни плакати во населените места можат да се поставуваат на објектите во сопственост на Општина Струмица

Член 4

Изборни плакати можат да се истакнуваат и на станбени и други приватни објекти со предходна согласност од сопственикот на објектот.

Член 5

Не е дозволено истакнување на изборни плакати од кампањата на објекти, каде што се наоѓа гласачкото место, или просторијата каде што се спроведува гласањето.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр. 07-771/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за означување на условите и утврдување режим на сообраќај во градот Струмица

Се објавува Одлуката за означување на условите и утврдување режим на сообраќај во градот Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-772/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

9.

Врз основа на член 6 и член 392 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и 51/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 30.01.2013 година, донесе

О д л у к а
за означување на условите и
утврдување режим на сообраќај
во градот Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се означуваат условите и режимот на сообраќај на дел од улиците и булеварите во град Струмица.

Член 2

Сообраќајниот режим на крстосницата на бул. „Гоце Делчев“, со ул. „Младинска“ се уредува со кружна крстосница и се регулира со вертикални сообраќајни знаци: четири броја сообраќаен знак „Кружен тек на сообраќајот“ со шифра 247, четири броја сообраќаен знак „Крстосување на пат со првенство на минување“ шифра 201, четири броја сообраќаен знак – „Забрана за запирање и паркирање“ со шифра 236, четири броја сообраќаен знак „Вкрстосување со кружен тек на сообраќајот“ со шифра 131, четири броја сообраќаен знак „Знаци за задолжителна насока“ со шифра 245.4.

Член 3

Се воведуваат сообраќајните ленти за десни свртувања на семафоризираната крстосница на бул. „Маршал Тито“ и ул. „Ленинова“ и се регулираат со вертикални сообраќајни знаци: два броја сообраќаен знак „Забрана за запирање и паркирање“ со шифра 236, три броја сообраќаен знак „Паркиралиште“ со шифра 325.1 и два броја сообраќаен знак „Престројување на возила“ со шифра 366, дополнителна табла „Отстранување на возилата со специјални возила наменети за отстранување на непрописно паркираните возила, како и запуштените возила на местата на кои паркирањето или запирањето на возила е забрането со сообраќаен знак“ со шифра 515, дополнителна табла „Место на кое паркирањето е резервирано за одредени корисници“ со шифра 516; дополнителни табли „Време за кое важи изречната наредба, ако тоа време не важи непрекинато“ со шифри 510.1 и 510.2, дополнителна табла „Паркирањето е резервирано за возила на инвалиди“ со шифра 511; и хоризонтална сигнализација согласно член 48 од Правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/10).

Член 4

Се воведува едностраночен сообраќај на ул. „Васил Сурчев“ од крстосницата со ул. „Жртви на фашизмот“ до крстосницата со ул. „4-ти Јули“. Сообраќајот треба да се одвива во насока на ул. „4-ти Јули“. Сообраќајот на кратосница ул. „4-ти Јули“ со ул. „Васил Сурчев“ до крстосницата со ул. „Братство Единство“ се одвива двонасочно и се регулира со вертикалните сообраќајни знаци: еден број сообраќаен знак „Задолжително запирање“ со шифра 202; два броја сообраќаен знак „Пат со првенство на минување“ со шифра 306; четири броја сообраќаен знак „Забрана за сообраќај во една насока“ со шифра 205; пет броја сообраќаен знак „Забрана за запирање и паркирање“ со шифра 236; два броја сообраќаен знак „Пат со едностраночен сообраќај“ со шифра 305; два броја сообраќаен знак „Пат со едностраночен сообраќај“ со шифра 305.1; еден број сообраќаен знак „Дозволени насоки“ со шифра 246.2; еден број сообраќаен знак „Дозволени насоки“ со шифра 246.3.

Член 5

Се одбележуваат и се регулираат велосипедски патеки во градот Струмица со вертикални сообраќајни знаци: „Патека за велосипедисти и пешаци“ со шифра 253, „Обележан премин за велосипедска патека“ со шифра 302.2 и „Велосипедисти на патот“ со шифра 125 и хоризонтална сигнализација согласно член 48 од Правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот (Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/10) и тоа:

- на бул. „Маршал Тито“ (од центарот кон периферија од десната страна);
- на ул. „Балканска“ (од центарот кон периферија од десната страна);
- на ул. „Маршал Тито“ (од центарот кон периферија од десната страна. Од пресекот ул. „Елка Јанкова“ до пресекот со ул. „Ѓорѓи Упчев“ и од двете страни);
- на ул. „Ѓорѓи Василев“ (од центарот кон периферија од десната страна, од пресекот ул. „Маршал Тито“ до пресекот со ул. „Младинска“).
- на ул. „Младинска“ (од центарот кон периферија од десната страна)
- на ул. „24-ти Октомври“ (од центарот кон периферија од левата страна па се до градски парк).

Велосипедските патеки не се задолжителни, туку претставуваат безбедносни маршрути за одвивање на велосипедскиот сообраќај.

Член 6

Се задолжува Секторот за урбанизам и комунални работи, утврдените услови на режимот на сообраќај од оваа Одлука да ги регулира со потребната вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација и да преземе градежни зафати за спуштање на ивичници и одстранување на други физички препреки.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-772/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина

Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за донесување на измена и дополна на ДУП за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град Струмица

Се објавува Одлуката за донесување на измена и дополна на ДУП за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-773/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

10.

Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.01.2013 година, донесе

Одлука

за донесување на измена и дополна на ДУП за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град Струмица

Член 1

Се донесува Измена и дополна на Детален урбанистички план за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град Струмица (плански период 2011-2016)

Член 2

Измената и дополната на Деталниот урбанистички план за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град Струмица е со површина од 19,36 ха, и со граничен опфат:

- Од исток до североисток со земјоделско земјиште;
- Од северозапад со стопанскиот двор на поранешен ЗИК - Струмица;
- На јужната страна со коритото на река Водочница.

Член 3

Измена и дополна на ДУП за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град Струмица е изработен од Друштвото за просторни и урбанистички планови и др. „Урбан “ доо Штип со технички број 136/11 и се состои од :

- текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и инфраструктурата.

Член 4

Измена и дополна на Детален урбанистички план за Урбан Блок 9 УЕ 6 во град Струмица се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-773/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за преименување на: ГУП, УДНМ и општи акти за начинот на изградба на населено место

Се објавува Одлуката за преименување на: ГУП, УДНМ и општи акти за начинот на изградба на населено место,

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-774/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

11.

Врз основа на член 85 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11 и 144/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.01.2013 година, донесе

О д л у к а

за преименување на: ГУП, УДНМ и општи акти за начинот на изградба на населено место

Член 1

Со оваа Одлука се преименуваат донесените: ГУП, УДНМ и Општи акти, односно, Генерален урбанистички план, Урбанистичка документација за населено место и Општи акти за начинот на изградба на населено место на територијата на Општина Струмица.

Член 2

Преименувањето на донесените: Генерален урбанистички план, Урбанистичка документација за населено место и Општи акти за начинот на изградба на населено место на територијата на Општина Струмица, во „Урбанистички планови за села“ се врши согласно член 46 од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.137/07) и член 85 од Законот за просторно и урбанистичко планирање –пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/11).

Преименувањето се однесува на:

ред. бр.	Број	Датум на донесување	Назив на урбанистичкиот план	
			стои	се преименува во
1.	07-184/1	03.04.2000 г.	ГУП за населбата Куклиш	Урбанистички план за село Куклиш
2.	07-290/1	05.08.2002 г.	УДНМ Сачево	Урбанистички план за село Сачево
3.	07-1032/1	07.11.2002 г.	УДНМ Добрејци	Урбанистички план за село Добрејци
4.	07-529/1	06.06.2003 г.	УДНМ Дабиља	Урбанистички план за село Дабиља
5.	07-586/1	13.06.2001 г.	Општ акт за начинот на изградба на населено место Попчево	Урбанистички план за село Попчево
6.	07-585/1	13.06.2001 г.	Општ акт за начинот на изградба на населено место Белотино	Урбанистички план за село Белотино
7.	07-584/1	13.06.2001 г.	Општ акт за начинот на изградба на населено место Рич	Урбанистички план за село Рич
8.	07-267/1	22.03.2001 г.	УДНМ Вељуса	Урбанистички план за село Вељуса
9.	02- 857/1	29.10.1986 г.	Урбанистичка документација за село Просениково	Урбанистички план за село Просениково
10.	10-764/1	28.05.1987 г.	Општ акт за начинот на изградба на населено место Градско Балдовци	Урбанистички план за село Градско Балдовци
11.	03-26/48	11.05.1988 г.	Општ акт за начинот на изградба на населено место Габрово	Урбанистички план за село Габрово
12.	07-06/1	11.01.1999 г.	ГУП за населено место Муртино	Урбанистички план за село Муртино
13.	07-388/1	09.06.1999 г.	УДНМ Водоча	Урбанистички план за село Водоча
14.	07-266/1	22.03.2001 г.	Општ акт за определување на услови и начинот на градба во с. Баница	Урбанистички план за село баница
15.	07-338/1	20.12.2002 г.	УДНМ Банско	Урбанистички план за село Банско

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-774/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.

7320/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7320/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-775/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

12.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.01.2013 година донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7320/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправни објекти: помошни објекти (зграда бр. 1 и зграда бр. 2) со намена ПО, кои се наоѓаат на КП бр. 7320/1 КО Струмица, во

сопственост на лицето Вангелко Пројковски.

Помошните објекти на КП бр. 7320/1 КО Струмица, според ДУП за нов Урбан блок бр.17/1, се наоѓаат на површина опфатена со бесправни објекти, а според ГУП за град Струмица се наоѓаат во зона за стопанство, на земјиште сопственост на Вангелко Пројковски.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр. 07-775/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4169 КО Муртино

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4169 КО Муртино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-776/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

13.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.01.2013 година донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4169 КО Муртино

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправни објекти: доградба на станбена куќа (зграда бр. 2) со намена А1 и помошен објект (зграда бр.3) со намена ПО, кои се наоѓаат на КП бр. 4169 КО Муртино, во сопственост на Панчо Василев од с. Муртино.

Според ГУП за с. Муртино, објектите: доградба на станбена куќа (зграда бр. 2) и помошен објект (зграда бр. 3) на КП бр. 4169 КО Муртино се наоѓаат во градежен опфат, но помошниот објект навлегува во трасата на предвидена улица, на земјиште во сопственост Панче Василев.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-776/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4385 и 4390 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4385 и 4390 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-777/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.01.2013 година донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4385 и 4390 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа со намена А1, кој се

наоѓа на КП бр. 4385 и 4390 КО Струмица во сопственост на Зоран Јованов од Струмица.

Според ДУП, објектот станбена куќа на КП бр. 4385 и 4390 КО Струмица се наоѓа во зона за домување во станбени куќи, но дел од објектот навлегува во пешачката улица „Пролетерска“, на земјиште во сопственост Зоран Јованов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-777/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2555/1 и 2553/2 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2555/1 и 2553/2 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-778/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

15.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување

на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.01.2013 година донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2555/1 и 2553/2 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправен објект: помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 2555/1 и 2553/2 КО Струмица, во сопственост на лицето Миро Балџиев.

Бесправниот објект, помошен објект се наоѓа на КП бр. 2555/1 и 2553/2 КО Струмица, според ДУП за Урбан блок бр. 14, се наоѓа во зона за семејни куќи, само што со еден дел навлегува во соседната градежна парцела ГП бр. 18, на земјиште сопственост на лицето Миро Балџиев (КП бр. 2555/1) и сопственост на Република Македонија (КП бр. 2553/2).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-778/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6825/1 и 6825/4 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6825/1 и 6825/4 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-779/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

16.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.01.2013 година донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6825/1 и 6825/4 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 6825/1 и 6825/4 КО Струмица во сопственост на Никола Киров од Струмица.

Согласно ДГУП за град Струмица, објектот: станбена куќа на КП бр. 6825/1 и 6825/4 КО Струмица се наоѓа во зона за домување во станбени куќи, но дел од објектот навлегува во трасата на предвидена сообраќајница, на земјиште во сопственост Никола Киров.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-779/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3420 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3420 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-780/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

17.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од

Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.01.2013 година донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3420 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 3420 КО Банско, во сопственост на Душко Николов од с. Банско.

Согласно УДНМ, објектот станбена куќа на КП бр.3420 КО Банско се наоѓа во зона за домување во живеалишта со градини, но дел од објектот навлегува во заштитен појас на предвидена улица, на земјиште во сопственост на Душко Николов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-780/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5674/1, 5676/1 и 5674/3
КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5674/1, 5676/1 и 5674/3 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-781/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

18.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.01.2013 година донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5674/1, 5676/1 и 5674/3 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправен објект: доградба на станбена куќа (зграда бр.1) со намена А1, со деловен

простор во сутеренот, кој се наоѓа на КП бр. 5674/1, 5676/1 и 5674/3 КО Струмица, во сопственост на лицето Владимир Арсов од Струмица.

Бесправниот објект се наоѓа на КП бр. 5674/1, 5676/1 и 5674/3 КО Струмица и според ДУП за блок бр. 3 се наоѓа во зона за домување, во градежниот опфат на град Струмица, само што доградбата навлегува во друга градежна парцела, на земјиште сопственост на Владимир Арсов (КП бр. 5674/3) и сопственост на Република Македонија (КП бр. 5674/1 и 5676/1).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр. 07-781/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7665/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7665/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-782/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

19.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.01.2013 година донесе

Одлука

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7665/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 7665/1 КО Струмица во сопственост на Стојан Јованов од Струмица.

Согласно ДУП за нов Урбан блок бр. 26, објектот се наоѓа во зона за домување во станбени куќи, но дел од објектот навлегува во заштитниот појас на предвидена сообраќајница, на клизав терен, на земјиште во сопственост на Република Македонија, корисник ЈПКД Комуналец.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-782/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2013 година

Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2013 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-783/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.01.2013 година, донесе

П р о г р а м а за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2013 година

1. Во Програма за изработка на урбанистичките планови на општина Струмица за 2013 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 28/12) се вршат следните дополнувања:

Во глава

V. Детални урбанистички планови за една парцела

По реден број 43 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
44.	КП бр.4988 КО Струмица	самофинансирање
45.	ГП бр. 36-2 КО Струмица	самофинансирање

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-783/1
31.01.2013 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал - 2013 година

Се објавува Програмата за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал - 2013 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-784/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

21.

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 30.01.2013 година, донесе

Програма за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал - 2013 година

Струмичкиот карневал е културна манифестација која е директно поврзана со верскиот празник „Тримери“, односно со празникот Прочка, единствена од таков вид во Република Македонија, посветена на армасаните девојки. Бидејќи овие празници се поврзани со големиот христијански празник Велигден, кој ја менува датата, и времето на реализирањето на карневалските активности се менува.

Главната карневалска вечер од секогаш се одржувала во вторник после Прочка, како продолжение на традицијата на маскирање и одење во куќите на армасаните девојки.

Од 2012 година на иницијатива на Младинскиот совет и МПЦ – Епархија Струмичка беше променет терминот на одржување на Струмичкиот карневал и од минатата година истиот се одржува во рамките на Тримерските свечености со тоа што главната Интернационална поворка наместо во вторник ќе се одржува во Сабота пред Прочка односно пред почекот на големиот Великденски пост.

Согласно новоусвоените термини на одржување на карневалот ОО на Струмичкиот карневал за Карневалот - 2013 ги предвидува следните активности:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 14.03. (четврток) 2013 год | - Објавување на резултатите од конкурсот за најдобри остварувања на тема карневал – Матична библиотека „Благој Мучето“ - Струмица;
- Изложба на фотографии од НВО Евровизија
- Концерт под маски на музичкото училиште „Боро Џони“ - Центар за култура - Струмица |
| 15.03. (петок) 2013 година: | -Свечено отварање на Струмичкиот карневал - 2013, со маскенбал и со избор на принц и принцеза на карневалот |
| 16.03.(сабота) 2013 година | - Интернационална карневалска поворка – булевар „Маршал Тито“
- Целовечерна карневалска забава |

- 17.03.(недела) 2013 година: Традиционален Детски карневал по повод „Прочка,, ул. „Благој Мучето“ и плоштад „Гоце Делчев“.
- 18.03.(понеделник) 2013 година: - Традиционална програма по повод чист понеделник, варење на бел грав.
-Отварање изложба на карикатури од наградниот конкурс на карикатура на тема Карневал.
- Доделување награди на наградниот конкурс за афоризми на тема Карневал
- Јавно отворање на гласовите од жири комисијата за избор на најдобрите маски
- 19.03.(вторник) 2013 година: Струмички карневал – традиционално карневалско корзо со посета на домовите на армасаните
- доделување на наградите од Интернационалната Карневалска вечер – Центар за култура
- 20.03.(Среда) 2013 година: - Одбележување на Тримерските обичаи

Променетата програма даде можност да се зголеми бројот на денови односно предвидените активности да се реализираат во порелаксирачка атмосфера и да се планираат и дополнителни активности. Изложбата на фотографии од претходниот карневал и Изложбата на отворено од сите претходни карневали се покажаа како полн погодок бидејќи допринесуваат како за реклама и стварање амбиент во градот, така и за потсетување на најуспешните маски во изминативе повеќе од 20 години.

Годинава посебен акцент ќе се даде на уредување на излозите во карневалски дух бидејќи тоа е онаа што најмногу ги фасцинира посетителите кога гледаат дека целиот град живее во духот на карневалот.

Концертот под маски, кој минативе две години, предизвика големо внимание ќе се реализира и годинава со тоа што ќе се настојува за подостоинствено одвивање на самиот концерт односно поголема контрола на атмосферата во салата.

И годинава ќе се направи напор за продолжување на веќе воспоставената квалитетна содржина на Струмичкиот карневал, учество на карневалска група од некој од светски познатите карневали. Во тек се преговори со карневалски групи од Хелсинки Финска, Арлон и Леувен од Белгија за нивно учество на Струмичкиот карневал. Во колку во тоа не се успее ќе се бара соодветна алтернативе.

Новата концепција на карневалот отвори нови можности за нови пратечки содржини како концерти, фејсπεјтинг, настап на разни артисти, акробати и сл.

така да Одборот ќе се погрижи да обезбеди такви содржини и годинава во поголем обем и квалитет.

Ќе се направат напори детскиот карневал да добие нова организациона форма со овие збогатени содржини.

Со изградбата на паркинг просторот под новиот плоштад веќе две години се организира одамна посакуваната завршница на Струмичкиот карневал на која ќе се соберат сите учесници и посетители на карневалот, средба која е повеќегодишна желба на сите учесници на карневалот. „Гаража парти“ ги надмина очекувањата така да годинава се планира и годинава истата да биде реализирана. Со организирањето на оваа активност покрај збогатувањето на програмата се отвора и можност за остварување одреден приход кој би требало да покрие дел од трошоците на карневалот.

Вклучувањето на карневалски групи од други држави Одборот го има како трајна определба. Странските групи покрај тоа што го збогатуваат карневалот и квантитативно и квалитативно, му даваат и интернационален карактер, а со тоа и многу поголема афирмација не само на карневалот туку и на Струмица како град.

За карневалот 2013 ќе се настојува да се обезбеди учеството на странски групи од градовите со кои веќе имаме традиционална соработка од Албанија, Бугарија, Србија, Црна Гора, Хрватска и Словенија. Ќе се направат посебен напор за повторно доаѓање на група од Финска за што веќе се направени начелни разговори. Се прават посебни напори и за повторно

доаѓање на група од Белгија. Поканети се и карневалски групи од Романија и Турција а се очекува пријава и од група од Полска.

Во карневалската поворка секоја година учествуваат и карневалски групи од повеќе градови од Република Македонија. Истите и други ќе бидат поканети и годинава при што ќе се води сметка повеќе за квалитетот отколку за квантитетот.

Досегашното искуство покажа дека маскираните групи од Струмица и струмичко се вклучуваат со се поквалитетни маски благодарение на соработката со Одборот, така да овие контакти ќе продолжат и годинава. Бидејќи таа соработка дава резултати ОО планира да организира предкарневалско дружење со карневалските групи кое ќе биде последна подготовка пред Карневалот.

Покрај за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал Одборот за организација се грижи и за учеството на наши карневалски групи на карневалите во други градови во Македонија и други држави што допринесува за дополнителна афирмација на Струмичкиот карневал во земјата и странство. Од овие причини работата на Одборот за организација се одвива практично во текот на целата

година а подготовката за наредниот карневал започнува непосредно по завршувањето на претходниот.

Согласно одредбите на правилникот и традицијата во рамките на Струмичкиот карневал 2013 година ќе се реализираат следните активности: Детскиот карневал ќе има ревијален карактер и нема да се наградуваат најспешни маски.

Вклучувањето на маските во главната карневалска вечер има натпреварувачки карактер. Маскираните групи кои доаѓаат од други земји се вклучуваат во поворката вон конкуренција за награди.

Сите изминати години мото на Одборот за организација на Струмичкиот карневал беше дека секој нареден карневал треба да биде помасовен и поквалитетен од претходниот. За да го стимулира оваа начело, Организациониот одбор и годинава планира да додели повеќе стимулативни награди за групите кои ќе ги исполнат високите критериуми кои ќе бидат поставени како императив за учество на Струмичкиот карневал.

Маските вклучени во конкуренција во главната карневалска вечер се натпреваруваат во осум категории:

- категорија А: Групна маска со 50 и повеќе лица
- категорија Б: Групна маска со 20 до 49 лица
- категорија В: Групна маска со 10 до 19 лица
- категорија Г: Мала група - изворна тема
- категорија Д: Мала група - слободна тема
- категорија Ѓ: Поединечна маска - изворна тема
- категорија Е: Поединечна маска - слободна тема
- категорија Ж: Маскирана музичка група

Согласно Правилникот за организација на Струмичкиот карневал во секоја категорија можат да се поделат по три награди: прва, втора и трета во износ:

- категорија А: 800 Евра; 700 Евра и 600 Евра
- категорија Б: 500 Евра; 400 Евра и 300 Евра
- категорија В: 350 Евра; 250 Евра и 150 Евра
- категорија Г: 150 Евра; 100 Евра и 75 Евра
- категорија Д: 150 Евра; 100 Евра и 75 Евра
- категорија Ѓ: 100 Евра; 75 Евра и 50 Евра
- категорија Е: 100 Евра; 75 Евра и 50 Евра
- категорија Ж: 100 Евра; 75 Евра и 50 Евра

Вкупниот награден фонд изнесува 5.375 Евра во нето износ, односно околу 340.000 во денарска противвредност, или околу 410.000 во бруто износ.

Организациониот Одбор доделува и една награда во износ од 6.000 денари на конкурсот за карикатура, една награда за најдобра фотографија од 6000 денари, како и

награди за најдобро уредени излози во карневалски дух од 3, 4 и 5000 денари = 12 000 денари.

Карневалот 2013 година ќе се одржува на истата маршрута промовирана за време на одржувањето на карневалот 2012 година со друга организација на плоштадот која не беше можна минатата година поради лизгалиштето кое беше поставено на плоштадот . Потребно е исто така да се изнајде соодветен начин на фиксирање на рекламните банери бидејќи минатите години покажаа дека појачаното дејството на ветерот ги кине и ствара грда слика во колку тоа се случи. Со профункционирањето на гасификацијата ќе се побара од Струмица гас да се разгледа и можноста за набавка на плински греалки за ВИП трибините.

Финансов план за организација на Струмичкиот карневал 2013

а) Расходи

ред. бр.		износ денари
1.	Награди на главна карневалска вечер	450.000
2.	Изработка на пропаганден материјал.....	120.000
3.	Озвучување на сите настани	180.000
4.	Огномет	120.000
5.	Детски карневал и подготовка на мажоретки	130.000
6.	Градски оркестар и фанфари	30.000
7.	Трошоци за групи од странство со карневал парт.	1.200.000
8.	Трошоци за групи од земјата	150.000
9.	Трошоци за гости од FECC	100.000
10.	Трошоци за маскенбал	120.000
11.	Уредување на траса	150.000
12.	Монтажа и демонтажа на бини	150.000
13.	Изработка на постери за изложба, банери за спонзори и бина	150.000
14.	Трошоци за чист понеделник	50.000
15.	Костимирање на царска свита	20.000
16.	Ангажман на водители	15.000
17.	Ангажман на домаќини за гостинските групи	15.000
18.	Ангажман на редари за поворката	50.000
19.	Поставување на мобилни санитарии.....	60.000
20.	Награда за карикатура и фотографија	12.000
21.	Програма пред главна карневалска поворка	60.000
22.	Членарина за FECC	20.000
23.	Одржување и ажурирање на веб сајт	20.000
24.	За учество на наши групи на други карневали	1.700.000
25.	Презентација на тримерски обичај	30.000
26.	Кирија за изнајмување на магацин	80.000
27.	Изработка и поставување рекламни билборди	185.000
28.	Изработка на плакати, календари и флаери	185.000
29.	Трансфер на гости од аеродром, локален транспорт и превоз на карневалски групи во Македонија	185.000
30.	Ангажман за обезбедување на манифестацијата	185.000
31.	Расходи и материјални трошоци за Организационен одбор.....	100.000
32.	Непредвидени трошоци	60.000
	Вкупно:	5. 992.000

б. Приходи:

1. Буџет на општина Струмица	2 300.000
2. Приход од спонзорства	2.592.000
3. Партиципација на карневалски групи за патување	1.100.000
Вкупно:	5.992.000

општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Во финансискиот план се прикажани и нематеријалните приходи и средствата од карневалските групи кои ги партиципираат при гостувањата на Струмичкиот карневал со единствена цел да се добие вистинска претстава за вкупно потребните средства за активностите кои ги реализира Одборот за организација на Струмичкиот карневал.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр. 07-784/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал - 2012 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал - 2012 година, донесен на седницата на Советот на

Бр. 08-785/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

22.

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 30.01.2013 година, донесе

**Заклучок
за усвојување на Извештајот за
реализација на Струмичкиот карневал -
2012 година**

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал – 2012 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-785/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за подрачјето на општина Струмица за периодот 1 јули - 31 декември 2012 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за подрачјето на општина Струмица за периодот 1 јули - 31 декември 2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-786/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

23.

Врз основа на член 25 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 30.01.2013 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Информацијата за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за подрачјето на општина Струмица за периодот 1 јули - 31 декември 2012 година

1. Се усвојува Информацијата за состојбата со јавната безбедност и

безбедноста на сообраќајот на патиштата за подрачјето на општина Струмица за периодот 1 јули - 31 декември 2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-786/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за утврдување Нацрт ДУП за Блок 10, Урбана единица 6 во град Струмица, општина Струмица 2012-2017

Се објавува Заклучокот за утврдување Нацрт ДУП за Блок 10, Урбана единица 6 во град Струмица, општина Струмица 2012-2017, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 30.01.2013 година.

Бр. 08-787/2 Општина Струмица
31.01.2013 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

24.

Врз основа на член 11 и 22 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11 и 144/12) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 30.01.2013 година, донесе

З а к л у ч о к
за утврдување Нацрт ДУП за Блок 10,
Урбана единица 6 во град Струмица,
општина Струмица 2012-2017

1. Се утврдува Нацрт ДУП за Блок 10, Урбана единица 6 во град Струмица, општина Струмица 2012-2017

2. Со овој Урбанистички план се опфаќа простор со површина од 28,73 м². Просторот на планскиот опфат на ДУП за Блок 10, Урбана единица 6 во град Струмица граничи:

- Од југ со оската на магистрална улица „Г. Делчев“, дел од магистрален пат М6;
- Од север со оска на ул. „Бр.4“;
- Од исток со оска на ул. „Бр.1“ и
- Од запад со оска на ул. „Бр.3“.

3. Нацрт ДУП за Блок 10, Урбана единица 6 во град Струмица е изработен од Друштвото за градежништво, проектирање, трговија и услуги „Стан Арт“ дооел - Куманово со техн. број 03.01-04/12 и се состои од:

- текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата.

4. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-787/1 Совет на општина Струмица
31.01.2013 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.